

ЗАПИСНИК

од 21-та седница на Советот на Општина Градско
одржана на ден 23.05.2023 година, со почеток во 14.00 часот
во салата на Општина Градско на следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот на Општина Градско.
2. Предлог- Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2023 година -прв ребаланс.
3. Предлог- Годишен план за вработување на ООУ „Даме Груев“ Градско за 2024 година.
4. Предлог- Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2023 -31.03.2023 година на ЈКП „Клепа“ Градско- прв квартал.
5. Разгледувања на барања и поднесоци.
6. Разно.

Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот на Општина Градско, Мирјана Ѓорѓиева.

Од 9 Советници, на седницата присутни беа сите 9 советници: Мирјана Ѓорѓиева, Цане Будимов, Даниел Мирчов, Тоше Петревски, Јованче Стојанов, Слободан Бошков, Маја Андовска, Боне Спасовски и Сеат Сулковиќ.

По констатацијата дека постои кворум за работа, претседателот на Советот ја отвори седницата, го прочита дневниот ред и предложи истиот да биде дополнет со следните точки:

5.Предлог- Одлука за определување на патрон и заштитник на Градско.

6.Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Градско во областа на образованието, културата и спортот во 2023 година.

7.Предлог-Правилник за начинот и постапката за делегирање и извршување на надлежноста од областа на културата и туризмот- Манифестација „Градско, храна и вино“.

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 9 гласа ЗА истиот беше усвоен.

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од дневниот ред за 21-та седница на Совет на Општина Градско.

1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот на Општина Градско.

Претседателот на Совет на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 20-та Седница на Совет на Општина Градско.

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, го стави на усвојување Записникот од 20-та Седница на Совет на Општина Градско.

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои Записникот од 20-та седница на Совет на Општина Градско.

2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2023 година -прв ребаланс.

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.

Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација. Зголемувањето на буџетот е како резултат на зголемувањето на ДДВ. Кога се прави буџетот не се знае колку е просечната плата. Има зголемување на платата на функционерите, имаме зголемување кај регресот, за патарина, за поштенски услуги, за услуги од ЈКП, за заловување на кучиња, за денот на општината, за меѓуопштинска соработка, за одржување на уличното

осветлување, за транспорт на луѓе, за фолклоријадата, за бесплатен оброк, за МЖ Инфраструктура.

Цане Будимов- што работат македонски железници.

Елена Смилкова- за сигнализација. Исто така ќе се почне и со работа на најштетениот дел од улица 8 Септемри

Сеат Сулковиќ- колку метри ќе се прави.

Елена Смилкова- 280 метри најштетениот дел над општината.

Сеат Сулковиќ- да не известите кога ќе се почне со работа.

Слободан Бошков- како е регулирано за лицето од Велес кое работи во урбанизам.

Елена Смилкова- преку времени вработувања, за да може да работи на системот мора да биде вработен од општината. Реално голем проблем е, во моментот нема таков стручен кадар.

Слободан Бошков- имаше вработено лице во општината.

Елена Смилкова- во тоа не навлегувам. Можно е општината да ангажира воспитач преку времени вработувања поради тоа што во градинката нема воспитач.

Слободан Бошков- нели оди преку министерството.

Елена Смилкова- треба согласност од министерство за финансии, но тоа е долг период додека да се реши ќе биде преку општина.

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, ги стави на усвојување Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 2023 година- прв ребаланс.

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско ги усвои Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 2023 година- прв ребаланс.

3. Годишен план за вработување на ООУ „Даме Груев“ Градско за 2024 година.

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.

Образложение по оваа точка даде Сара Стојкова од ООУ Даме Груев, станува збор за едно вработување технички кадар, служител.

Слободан Бошков- за каде се планира тоа едно вработување.

Сара Стојкова- за во Градско.

Слободан Бошков- има ли потреба, не гледам на партиска основа но сметам дека се доволно дури и премногу се.

Маја Андовска- исто како и предходно, само служители.

Боне Спасовски- мој предлог е да го повечат служителот од Градско што доаѓа во Виничани нека се прими лице од Виничани.

Сеат Сулковиќ- се знае ли дали е македонец.

Сара Стојкова- да, според балансерот македонец е.

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, го стави на усвојување *Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев“ Градско за 2024 година.*

Од присутните 9 советници, со 5 гласа ЗА и 4 ПРОТИВ, Советот на Општина Градско го усвои *Годишниот план за вработување на ООУ „Даме Груев“ Градско за 2024 година.*

4. Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2023 -31.03.2023 година на ЈКП „Клепа“ Градско- прв квартал.

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.

Детално образложение по оваа точка даде Силвана Марковска, книговодител на ЈКП „Клепа“ Градско. Комуналното претпријатие има остварено приходи идентично како минатата година. По основ на даноци не должи, редовно се сервисираат, платите бележат пораст од март месец.

Тоше Петревски- дали предходните градоначалници ги имаат лично подмирено сметките за вода.

Ванчо Цветков- има неплатени сметки.

Тоше Петревски- да починиме од лично, на наредна седница да добиеме податоци со име и презиме, кој и колку должи.

Ванчо Цветков- ако е тоа законски ќе Ви доставиме податоци.

Мирјана Ѓорѓиева- јавно неможе да се објават.

Силвана Марковска- ние како книговодствено биро немаме податоци со име и презиме.

Слободан Бошков- не само податоци за функционерите туку за сите да ни доставите.

Ванчо Цветков- доколку е занонски.

Маја Андовска- дали како книговодствено биро се обратија до Вас да побараат помош.

Силвана Марковска- комуналното претпријатие кај нас дојде во 2014 година, во тој период беше со блокирана сметка, со долгови кон ЕВН, за ДДВ. Од кога е кај наса по основ на ДДВ не должи.

Маја Андовска- дали се триделе да го решат проблемот.

Силвана Марковска- јас сум ги насочувала, големи се обврските за платите но не можат да се пребијат по друг основ, 8.000.000,00 денари се наследни, не може да биде наша одговорност. Дел од товарот паѓал на Клепа.

Јованче Стојанов- колкави се сега долговите.

Ванчо Цветков- само кон ЕВН се над 10.000.000,00 денари.

Боне Спасовски- за сегашната ситуација криви се сите директори што не превземале нешто да го решат проблемот.

Маја Андовска- колку е најстариот долг за вода.

Ванчо Цветков- законски не смее да се исклучува водата за пиење.

Слободан Бошков- со денови ли ќе нема вода ако не се склучи спогодба со ЕВН.

Ванчо Цветков- во Долно Градско и Чичево делумно е решен проблемот, нема решение во Кочилари и Долно Градско трофазната пумпа.

Тоше Петревски- има ли лица што имаат долг, а не се утужени.

Ванчо Цветков- има, поради тоа што се водиме по имотен лист, на кој се води имотот.

Јованче Стојанов- трошеле вода без разлика на кој се води имотниот лист.

Ванчо Цветков- имаме утужено 12 лица, а само од едно е наплатено.

Слободан Бошков- како ќе се заштитиме во иднина од неплаќачите.

Ванчо Цветков- ако се смени законот, како што е сега не се дозволува исклучување.

Силвана Марковска- донесите одлука без ЕМБГ со име и презиме над одредена сума да бидат објавени.

Јованче Стојанов- дали е законски.

Даниел Мирчов- може сега да донесиме одлука па да се види дали ќе се коси со закон.

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај за период од 01.01.2023 -31.03.2023 година на ЈКП „Клепа“ Градско- прв квартал.

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои Кварталниот финансиски извештај за период од 01.01.2023 -31.03.2023 година на ЈКП „Клепа“ Градско- прв квартал.

5. Одлука за определување на патрон и заштитник на Градско.

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, ја стави на усвојување Одлуката за определување на патрон и заштитник на Градско.

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои Одлуката за определување на патрон и заштитник на Градско.

6. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Градско во областа на образованието, културата и спортот во 2023 година.

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, ја стави на усвојување Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Градско во областа на образованието, културата и спортот во 2023 година.

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Градско во областа на образованието, културата и спортот во 2023 година.

7. Правилник за начинот и постапката за делегирање и извршување на надлежноста од областа на културата и туризмот- Манифестација „Градско, храна и вино“.

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата, го стави на усвојување Правилникот за начинот и постапката за делегирање и извршување на надлежноста од областа на културата и туризмот- Манифестација „Градско, храна и вино“.

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои Правилникот за начинот и постапката за делегирање и извршување на надлежноста од областа на културата и туризмот- Манифестација „Градско, храна и вино“.

8. Разгледувања на барања и поднесоци.

а) Барање од Здружението на граѓани за хуманитарни дејности „Надеж и подобар живот“ Градско за одобрување на финансиски средства за подмирување на трошоци за активности поврзани со празникот на Ромите 8 април.

По разгледување на барањето советниците едногласно со 9 гласа ЗА го усвоија барањето од Здружението на граѓани за хуманитарни дејности „Надеж и подобар живот“ Градско.

б) Барање од КУД „Стоби“ Градско за одобрување на финансиски средства за подмирување на трошоци за организирање на пролетната културна манифестација „Фолклоријада Градско 2023“.

По разгледување на барањето советниците едногласно со 9 гласа ЗА го усвоија барањето од КУД „Стоби“ Градско.

в) Барање од Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес за одобрување на финансиски средства за поддршка на лица со попреченост.

По разгледување на барањето советниците едногласно со 9 гласа ЗА го усвоија барањето од Здружението на лица со церебрална парализа и други попречености Велес.

9.Разно.

Боне Спасовски- многу пати сум предложил за кванташкиот пазар или целосно да се затвори или да им се наплаќа по 1.000,00 денари за камионите.

Слободан Бошков- на една од седниците градоначалникот образложи дека не може да се наплаќа.

Тоше Петревски- дали сме ние надлежни.

Боне Спасовски- ние сме совет и одлучуваме.

Сеат Сулковиќ- истиот проблем е и покрај полициската станица и таму се паркираат камиони.

Мирјана Ѓорѓиева- и јас сум засегната, секој ден патувам има реакции и од Транскоп.

Боне Спасовски- мора да има некакви ингеренции СВР Велес, мора да се среди вака не личи на ништо.


Маја Андовска- убаво е да се свика една трибина и да им се објасни на граѓаните во врска со иницијативата на фирмата Стил-М АБЦ Б од Кавадарци која сака да гради, да се запознаат за што се работи.

Сеат Сулковиќ- тоа е веќе поминато на совет.

Боне Спасовски- поголем проблем е биогасната централа.

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред, Претседателот на Советот на Општина Градско ја затвори 21-та седница во 16.00 часот.

Записник водел:
Мери Седмакова Димовска





Претседател
на Совет на Општина Градско
Мирјана Ѓорѓиева

